

**С**Službeni vезnik SR
Makedonije91001 Skopje
fah 51**СТ****НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро сметка кај Службата на општествено кинговодство 60802-603-19644

Четврток, 29 мај 1980

БЕЛГРАД

БРОЈ 28

ГОД. XXXVI

Цена на овој број е 3 динари. — Претплата за 1980 година изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-853; Служба за претплата 651-732; Телекс 11758

472.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77 и 62/79), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 22 мај 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ се усогласува за 10%, и се утврдува во износ од 5.285 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 јануари 1980 година а ќе се изврши на товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-93/80-013
22 мај 1980 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Рајко Гаговиќ, с. р.

473.

Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77 и 62/79) и член 5 на Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 22 мај 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ И НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

Член 1

Во Одлуката за износот на дневниците на функционерите што ги избира или именува Собранието

на СФРЈ и на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/79), во точка 3 бројот „600“ се заменува со бројот: „700“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 114-51/80-013
22 мај 1980 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Рајко Гаговиќ, с. р.

474.

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 22 мај 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ДЕЛЕГАТИТЕ КОИ ОСТВАРУВААТ НАДОМЕСТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ

1. Надоместот на личниот доход на делегатите кои остваруваат надомест на личниот доход во Собранието на СФРЈ се усогласува за 10%.

2. Усогласување на надоместот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 јануари 1980 година, а надоместот на личниот доход ќе се исплати на товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

3. Право на усогласување од точка 1 на оваа одлука имаат и сојузните пратеници, делегати и функционери што остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77).

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 120-92/80-013
22 мај 1980 година
Белград

Административна Комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Рајко Гаговиќ, с. р.

475.

Врз основа на член 25 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77 и 62/79) и член 5 на Одлуката за надоместите на личните доходи и другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77). Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 22 мај 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР

1. На функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и на делегатите кои надомест на личниот доход остваруваат во Собранието на СФРЈ, им припаѓа надомест за користење на годишниот одмор за 1980 година во износ од 3.500 динари.

2. Правото од точка 1 на оваа одлука им припаѓа и на делегатите во Собранието на СФРЈ и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата, а кои остваруваат личен доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77).

3. Исплатата на надоместот според оваа одлука паѓа на товар на наменските средства на органот кај кого корисникот остварува личен доход, односно надомест на личниот доход.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 131-5/80-013
22 мај 1980 година
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,
Рајко Гаговиќ, с. р.

476.

Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на производите и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 29/79 и 5/80), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ, ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување стапките на основниот данок на промет на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79, 39/79, 57/79, 7/80, и 27/80 во член 1а став 1 се менува и гласи:

„На прометот на производите од став 1 на тар. број 6 од Тарифата, се плаќа основен данок на промет на производите според нивната вредност, и тоа:

1) до 90.000 динари	8%
2) над 90.000 до 180.000 динари	14%
3) над 180.000 динари	50%

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 211
29 мај 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

477.

Врз основа на член 31 став 1, во врска со член 28 став 1 на Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 на Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВО КАФЕ

1. Организациите на здружен труд што увезуваат сурово кафе ги формираат цените за сурово кафе така што нивото на цените на сурово кафе да изнесува во просек 132 динари за еден килограм, франко натоварено во местото на складирањето.

Сојузниот завод за цени ќе ги утврди, во рамките на просекот од став 1 на оваа точка, продажните цени за одделни видови сурово кафе.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука не се однесуваат на суровото кафе што организациите на здружен труд го набавиле (купиле) од Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

3. При формирањето на цените на кафето според важечките прописи организациите на здружен труд и имателите на дуќани, можат во прометот на големо односно во прометот на мало на сите асортимани на кафе (сурово, мелено, печено и др.) да засметуваат учество во прометот најмногу до апсолутниот износ што го применувале на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

4. Организациите на здружен труд што според прописите вршат преработка на кафе (печење, мелење и др.) можат при формирањето на продажните цени на кафето трошоците на калото при мелењето, растурот при пакувањето и на искористувањето при мелењето и печењето, трошоците за доработка и сл. да ги засметуваат најмногу до апсолутните износи што постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за продажните цени за сурово кафе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/79).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 212
29 мај 1980 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

478.

Врз основа на точка 1 став 2 на Одлуката за продажните цени за сурово кафе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/80), директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА
ОДДЕЛНИ ВИДОВИ НА СУРОВО КАФЕ

1. Постојните продажни цени за одделни видови на сурово кафе се утврдуваат така што да изнесуваат, и тоа:

Ред. бр.	Вид на кафето	Земја на потеклото	Нова продажна цена за сурово кафе за 1 kg динари
1	2	3	4
1.	Немиена арабика	Бразил	138,07
2.	Миена и немиена арабика	Колумбија	141,11
3.	Други видови арабика	Други земји	132,00
4.	Рсбуста	Сите земји	122,50

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на продажните цени за одделни видови на сурово кафе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/79).

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3695/1
29 мај 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
цени,

Зоран Пуловац, с. р.

479.

Врз основа на член 23 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со член 101 став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80), претставниците на производители-те склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ

1. Претставниците на производителите, на 20 март 1979 година, склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за патнички автомобили, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, да ги зголемат во просек до 10,6%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата, и тоа така што зголемувањето на цените на одделни патнички автомобили да изнесува до 13%.

Во цените од став 1 на оваа точка учеството за покривање на трошоците на прометот и другите ус-

лови на продажбата се содржани во апсолутни износи согласно со прописите.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производителите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во Спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени со решението бр. 2273 од 12 мај 1980 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: Заводи „Првена застава“ Крагуевац, „ИМВ“ — Ново Место, „УНИС, ТАС“, Сараево и „Цмос“-Копар.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Федерална Република Нигерија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

Edward Omokwale Enahoro, извонреден и ополномоштен амбасадор на Федерална Република Нигерија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Бр. 115
11 октомври 1979 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Маврић Томе Стјепан;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Диклић Николе Каја, Годнић Рудолфа Лео, Милковић Николе Јосип, Шимић Марјана Милован, Томић-Буразин Мате Ивка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Барбиери Доменица Тимотео, Белушић Динка Силвано, Бертоња Ивана Иван, Брозовић Петра Никола, Deggobis Андреа Андреа, Девесцови Францесца Giuseppe, Јерчиновић Ловре Иван, Јурада Амброжа Берто, Кљајић Вучића Миладин, Матковић Здравка Јосип, Матошевић Ивана Гино, Поропат Рока Марија, Радетић Валентина Иван, Слепчевић Милана Павао, Сошић-Чрнац Јакова Марија, Унић Анте Никола;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Андреј-Зибар Фабијана Катарина, Баждар Милкана Перо, Benussi Санто Силвана, Богосављевић Драогљуба Томо, Церин Антона Итало, Добланиновић Мартина Даница, Филић Јосипа Марија, Франиновић Антона Антоц, Гргић Ивана Марко, Хрватин Антона Романо, Јерчиновић Стјепана Крунослав, Јежабек Марка Славко, Кучера Кароља Карољ, Меданчић Мате Мартин, Ненадић Ђулио Ђулиа, Сабовљев Милана Саво, Спонза Јакова Силвана, Шкарон Маријана Иван, Занини Јосипа Даринка, Зеленика Стојана Владислав, Зенерал Антона Никодем, Зупчич Кузма Мијат;

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Kaiser Antona Ferdinand;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бохинц Јернеја Јоже, Ковач Јожеф Миха, Враничар Јосипа Марко, Жагар-Чепин Михаел Ема;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Дежман-Гриљ Јанеза Валентина, Фестин Алојза Штефан, Фришковиц-Дацар Леополда Маринка;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Слапар Јанеза Јаџез;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Thaler-Novžak Ivana Ivanka;

— за залагање и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Бавец Феликса Милан, Дамјан Мирка Војко.

Бр. 116

12 октомври 1979 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
472. Одлука за утврдување на основницата за усогласување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — —	965
473. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и на делегатите во Собранието на СФРЈ — — — — —	965
474. Одлука за усогласување на надоместот на личните доходи на делегатите кои остваруваат надомест на личниот доход во Собранието на СФРЈ — — — — —	965
475. Одлука за износот на надоместот за користење на годишен одмор — — — — —	966
476. Уредба за измена на Уредбата за зголемување, намалување, односно укинување на стапките на основниот данок на промисл на определени производи — — — — —	966
477. Одлука за продажните цени за сурово кафе — — — — —	966
478. Наредба за утврдување на продажните цени за одделни видови на сурово кафе — — — — —	967
479. Спогодба за промена на затечените цени за патнички автомобили — — — — —	967
Одликувања — — — — —	967

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.